



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



ПП бр: _____
Скопје: _____

Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата составена од Чедомир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и член 45 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), постапувајќи во постапка поведена по службена должност со заклучок ПП бр. 09-28/1 од 27.08.2015 година, против Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, Македонија, застапувано од полномошник Адвокатско друштво Пепељугоски од Скопје и FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD), со седиште на 115 G Tsarigradsko Shosse Blvd. MEGAPARK Business Center, floor 16, 1784, Софија, Република Бугарија, застапувано од полномошник адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско Друштво Поленак од Скопје, заради утврдување на прекршок од член 59 став (1) точка 1) од Законот, на седницата одржана на 23.12.2016 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека:

- Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје со седиште на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, Македонија, со ЕМБС xxx¹, ЕДБ xxx, жиро сметка бр. xxx, застапувано од xxx управител, преку полномошник Адвокатско друштво Пепељугоски од Скопје и
- FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD), со седиште на 115 G Tsarigradsko Shosse Blvd. MEGAPARK Business Center, floor 16, 1784, Софија, Република Бугарија, со ЕМБС xxx, IBAN xxx SWIFT xxx, застапувано од xxx управител и xxx управител, преку полномошник адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско Друштво Поленак од Скопје

на ден 28.10.2009 година склучиле забранет договор чија цел или последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата и истиот го применувале до 01.12.2010 година, на начин што во Договорот за услови за дистрибуција на канали, вградиле две одредби и тоа:

одредба во членот 3 под наслов “Права” според која правото за дистрибуција на македонската верзија на каналите преку DVB-T телевизиски сервис на територијата на Република Македонија е ексклузивно право на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје, и

одредба во членот 12 под наслов „Локализација“ според која сопственоста на локализираната верзија останува на FOX INTERNATIONAL CHANNELS BULGARIA EOOD Софија, кој има

¹ Податоците се службена тајна



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



право на пристап, користење и овластување на трета страна да ја користи локализираната верзија во или надвор од територијата на Република Македонија без надомест, без повреда на ексклузивитетот доделен на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје,

со кои одредби договорните страни применувале различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што другите трговски партнери ги ставиле во понеповолна конкурентска позиција на пазарот на канали со филмска програма со македонски превод, кои се емитуваат на територијата на Република Македонија, со што сториле прекршок од член 59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на РМ., бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), во смисла на член 7 став (1) точка 4) од истиот Закон, за што на сторителот Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје му се изрекува **санкција - глоба во износ од 1.493.000,00 денари**, што претставува xxx% од вредноста на вкупниот годишен приход на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје остварен во 2015 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна сметка, додека на сторителот FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) му се изрекува **санкција – глоба во износ од 1.257.000,00 денари**, што претставува xxx% од вредноста на вкупниот годишен приход на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD Бугарија) остварен во 2015 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна сметка.

2. Глобата од точка 1) од ова решение сторителите на прекршокот се должни да ја платат во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840xxx207337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави доказ/примерок од извршената уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: КОП) со заклучок ПП бр. 09-28/1 од 27.08.2015 година поведе прекршочна постапка по службена должност против Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, Македонија и FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD), со седиште на 115 G Tsarigradsko Shosse Blvd. MEGAPARK Business Center, floor 16, 1784, Софија, Република Бугарија, заради тоа што на ден 28.10.2009 година склучиле **забранет договор** за услови за дистрибуција на канали, чија цел или последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, на начин што во договорот вградиле две одредби и тоа:

одредба во членот 3 под наслов “Права” според која правото за дистрибуција на македонската верзија на каналите преку DVB-T телевизиски сервис на територијата на Република Македонија е ексклузивно право на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и

² Се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија, кој е составен дел на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен весник на Р.М. бр.8/06)



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје, и

одредба во членот 12 под наслов „Локализација“ според која сопственоста на локализираната верзија останува на FOX INTERNATIONAL CHANNELS BULGARIA EOOD Софија, кој има право на пристап, користење и овластување на трета страна да ја користи локализираната верзија во или надвор од територијата на Република Македонија без надомест, без повреда на ексклузивитетот доделен на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје, а одредбата продолжува да важи по истекувањето на договорот,

со кои одредби договорните страни применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што другите трговски партнери се ставаат во понеповолна конкурентска позиција на пазарот на канали со филмска програма со македонски превод, кои се емитуваат на територијата на Република Македонија, **што согласно член 7 став (1) точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата е забрането и претставува прекршок од член 59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

КОП со заклучокот го задолжи Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје да ги достави следните податоци: биланс на успех за 2013 и 2014 година, колку Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје му платил на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) за дистрибуција на каналите со македонскиот превод за 2009 и 2010 година и колку од тој надомест се однесува само за македонскиот превод, извод од Централен регистар за тековна состојба и податоци за жиро-сметка, единствен број и депонент банка. Со истиот заклучок КОП го задолжи FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD), да ги достави следните податоци: биланс на успех за 2013 и 2014 година, вкупно наплатен надомест од Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје за дистрибуција на каналите со превод на македонски јазик за 2009 и 2010 година и колку од тој надомест се однесува само за македонскиот превод, вкупно наплатен надомест од дистрибуција на каналите со превод на македонски јазик за 2009 и 2010 година и колку од тој надомест се однесува само за македонскиот превод, извод од Централен регистар и податоци за жиро-сметка, единствен број и депонент банка.

Со допис ПП бр. 09-28/2 од 10.09.2015 година и допис ПП бр. 09-28/3 од 10.09.2015 година, КОП го известува FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD Бугарија) дека му го доставува заклучокот за поведување на прекршочна постапка ПП бр. 09-28/1 од 27.08.2015 година. КОП со допис бр. 09-28/4 од 10.09.2015 година, побара од Министерство за правда меѓународна правна помош – врачување на заклучокот за поведување на прекршочна постапка и известување до FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD).

Со допис ПП бр. 09-28/5 од 10.09.2015 година, КОП го достави заклучокот за поведување на прекршочна постапка до Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје.

Со допис бр. 09-28/6 од 17.09.2015 година Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, преку полномошник Адвокатско друштво Пепељугоски од Скопје, ги достави бараните податоци.

Дополнително, КОП со заклучок ПП бр. 09-28/7 од 05.11.2015 година побара од Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје доставување на дополнителни податоци и тоа: број на вработени



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



во Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје во Октомври 2010 година и број на вработени во Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје во Ноември 2010 година.

Со допис ПП бр. 09-28/8 од 13.11.2015 година, Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје ги достави бараните податоци.

Дополнително, Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, со допис ПП бр. 09-28/9 од 30.11.2015 година до КОП достави дополнителни податоци.

Со допис ПП бр. 09-2/1 од 11.01.2016 година, Министерството за правда ја извести КОП дека доставил ургенција до Министерството за правосудство на Република Бугарија, во врска со доставувањето на заклучокот за поведување на прекршочна постапка ПП. бр. 09-28/1 од 27.08.2015 година на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD).

Со допис ПП бр. 09-2/2 од 25.01.2016 година FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) преку полномошник адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско Друштво Поленак од Скопје, достави полномошно и побара продолжување на рокот за доставување на податоци.

Со допис ПП бр. 09-2/3 од 27.01.2016 година, КОП го продолжи рокот за доставување на бараните податоци.

Со допис ПП бр. 09-2/4 од 10.02.2016 година, FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) ги достави бараните податоци.

Дополнително, КОП со заклучок ПП бр. 09-2/5 од 14.03.2016 година побара од FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) доставување на дополнителни податоци и тоа: износот од 456.296,18 БГН кој бил наплатен за дистрибуција на каналите со превод на македонски јазик од страна на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD), да се даде поодделно за 2009 и 2010 година.

Со допис ПП бр. 09-2/6 од 21.03.2016 година, FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) ги достави бараните податоци.

Со допис ПП бр. 09-2/7 од 01.04.2016 година, Министерството за правда ја извести КОП дека е извршена уредна достава на заклучокот за поведување на прекршочна постапка ПП. бр. 09-28/1 од 27.08.2015 година.

Согласно член 42 став (1) од Законот, КОП со допис ПП бр. 09-2/8 од 26.05.2016 година до FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) и Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје достави прелиминарно известување за дотогаш утврдена фактичка состојба.

Со допис ПП бр. 09-2/9 од 10.06.2016 година Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје се произнесе по прелиминарното известување за утврдена фактичка состојба.

Со допис ПП бр. 09-2/10 од 20.06.2016 година, FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) се произнесе по прелиминарното известување за утврдена фактичка состојба.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Со допис ПП бр. 09-2/11 од 20.06.2016 година, полномошникот адвокат Татјана Поповски Булоски од Адвокатско Друштво Поленак од Скопје на FOX International Channels Bulgaria EOOD Бугарија го извести КОП дека FOX International Channels Bulgaria EOOD Бугарија го сменил својот назив во FOX Networks Group Bulgaria EOOD. Дополнително, со допис ПП бр. 09-2/12 од 22.06.2016 година, FOX Networks Group Bulgaria EOOD достави нов извод од трговски регистар за FOX Networks Group Bulgaria EOOD.

Со допис ПП бр. 09-2/13 од 31.08.2016 година КОП го задолжи FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) да достави Биланс на успех за 2015 година.

Со допис ПП бр. 09-2/14 од 07.09.2016 година FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) ги достави бараните податоци.

Со допис ПП бр. 09-2/15 од 07.09.2016 година, Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје достави податоци.

Со допис ПП бр. 09-2/16 од 25.10.2016 година, КОП достави известување до Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје.

Согласно член 42 став (3) од Законот, КОП со допис ПП бр. 09-2/17 од 08.11.2016 година до FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) и Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје достави конечно известување за утврдена фактичка состојба.

По прибавувањето на потребните податоци од значење за правилно одлучување во прекршочната постапка, КОП ја утврди следната фактичка состојба:

Комисијата за заштита на конкуренцијата со решение Уп бр. 08-1 од 24.02.2012 година утврди дека FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) со седиште на Triaditsa District, 1 Bulgaria Square, National Palace of Culture-administrative building hall 12, floor 5, 1463, Софија, Република Бугарија и Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, Македонија, на ден 28.10.2009 година склучиле **забранет договор** за услови за дистрибуција на канали, чија цел или последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата, на начин што во договорот вградиле две одредби и тоа:

- одредба во членот 3 под наслов “Права” според која правото за дистрибуција на македонската верзија на каналите преку DVB-T телевизиски сервис на територијата на Република Македонија е ексклузивно право на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје, и

- одредба во членот 12 под наслов „Локализација“ според која сопственоста на локализираната верзија останува на FOX INTERNATIONAL CHANNELS BULGARIA EOOD Софија, кој има право на пристап, користење и овластување на трета страна да ја користи локализираната верзија во или надвор од територијата на Република Македонија без надомест, без повреда на ексклузивитетот доделен на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Македонски Телеком АД Скопје, а одредбата продолжува да важи по истекувањето на договорот,

со кои одредби договорните страни применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што другите трговски партнери се ставаат во понеповолна конкурентска позиција на пазарот на канали со филмска програма со македонски превод, кои се емитуваат на територијата на Република Македонија, со што сториле повреда од член 7 став (1) точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на РМ“ бр. 04/05, 70/06 и 22/07).

Со истото решение е утврдено времетраењето на повредата од 28.10.2009 година, како ден на склучување на договорот за услови за дистрибуција на канали помеѓу FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) и Диги Плус МУЛТИМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје, до 01.12.2010 година, како ден на склучување на Анекс кон Договорот за услови за дистрибуција на канали.

Против решението Уп. бр. 08-1 од 24.02.2012 година поднесена е тужба за поведување на управен спор до Управниот суд од страна на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, заведена под број У-5 бр. 445/12. Против истото решение исто така поднесена е тужба за поведување на управен спор до Управниот суд од страна на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD), заведена под број У-5 бр. 463/12.

Управниот суд со пресуда У-5 бр. 445/2012 и У-5 бр. 463/2012 година ги одбива тужбите на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје и FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) како неосновани.

Против наведената пресуда на управниот суд Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје и FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) доставија жалби до Вишиот Управен суд.

Вишиот Управен суд со пресуда УЖ-3.бр. 5/2015 година жалбите на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје и FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) ги одбива како неосновани.

Со ова, решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 08-1 од 24.02.2012 година е **правосилно и извршно.**

Врз основа на решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 08-1 од 24.02.2012 година, КОП утврди дека на ден 28.10.2009 година FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) и Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, склучиле Договор за услови за дистрибуција на канали кои се емитуваат на територијата на Република Македонија.

Во овој договор се содржани две одредби и тоа: одредба во членот 3 под наслов “Права” според која правото за дистрибуција на македонската верзија на каналите преку DVB-T телевизиски сервис на територијата на Република Македонија е ексклузивно право на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје, и

одредба во членот 12 под наслов „Локализација“ според која сопственоста на локализираната верзија останува на FOX INTERNATIONAL CHANNELS BULGARIA EOOD Софија, кој има



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



право на пристап, користење и овластување на трета страна да ја користи локализираната верзија во или надвор од територијата на Република Македонија без надомест, без повреда на ексклузивитетот доделен на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје, а одредбата продолжува да важи по истекувањето на договорот.

Со наведените одредби од договорот договорните страни применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што другите трговски партнери се ставаат во понеповолна конкурентска позиција на пазарот на канали со филмска програма со македонски превод, кои се емитуваат на територијата на Република Македонија.

Наведените одредби доведуваат до елиминирање на конкуренцијата во значителен обем во однос на дистрибуцијата на каналите на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD), бидејќи оневозможуваат пристап кон ваквите преводи на сите други оператори на јавни комуникациски мрежи кои вршат пренос на аудиовизуелни содржини до крајни корисници на територијата на Република Македонија освен Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје и Македонски Телеком АД Скопје, а пред се се оневозможува кабелските оператори во Република Македонија за соодветен надомест да вршат реемитување на каналите на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) со македонски превод.

Наведените одредби од Договорот за услови за дистрибуција на канали, склучен помеѓу FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) и Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје постоеле од 28.10.2009 година, како ден на склучување на договорот за услови за дистрибуција на канали, до 01.12.2010 година, кога е склучен анекс кон договорот за услови за дистрибуција на канали. Со анексот спорната одредба во членот 3 се брише а одредбата во членот 12 под наслов „Локализација“, се дополнува и ексклузивноста на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје врз локализираната верзија на македонски јазик на каналите на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) се укинува односно FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) ќе имаат право да ја нудат таквата локализирана верзија на сите оператори на територијата на Република Македонија од 01.12.2010 година.

Оттука, неспорно е дека прекршокот започнал на 28.10.2009 година за време на важење на Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на РМ., бр. 04/05, 70/06 и 22/07) и траел до 01.12.2010 година во време на важење на новиот Закон за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на РМ., бр. 145/10).

Согласно член 47 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05; 70/06 и 22/07), глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход на претпријатието (изразена во апсолутен износ), остварен во деловната година што претходи на годината во која е сторен прекршокот, ќе му се изрече на правно лице, ако со умисла или небрежност склучи забранет договор или на друг начин учествува во договор, одлука или договорена практика со кои се спречува, ограничува или нарушува конкуренцијата во смисла на членот 7 од Законот.

Согласно член 7 став 1 точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05; 70/06 и 22/07) забранети се сите договори склучени помеѓу претпријатија, одлуки на здруженија на претпријатија и договорена практика чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата, а особено оние кои



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што ги ставаат во понеповолна конкурентска позиција.

Согласно 59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), Комисијата за одлучување по прекршок, на претпријатието, односно здружението на претпријатија, со решение ќе му изрече глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во последната деловна година, изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка ако склучи забранет договор или на друг начин учествува во договор, одлука или усогласено однесување.

Согласно член 7 став 1 точка 4) од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16) Забранети се сите договори склучени помеѓу претпријатија, одлуки на здруженија на претпријатија и усогласено однесување чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата, а особено оние кои применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што ги ставаат во понеповолна конкурентска позиција.

Согласно член 66 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата “Роковите за застареност почнуваат да течат од денот на сторување на прекршокот. Ако се работи за продолжен или повторен прекршок, роковите за застареност почнуваат да течат од денот кога прекршокот престанал.” Оттука, КОП утврди дека рокот за застареност почнал да тече од 01.12.2010 година, како ден кога прекршокот престанал. Оттука, од наведените причини КОП го применува Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на РМ., бр. 145/10), како Закон кој важи во моментот на престанување на прекршокот.

Од горенаведеното КОП утврди дека **FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) и Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје на ден 28.10.2009 склучиле забранет договор чија цел или последица е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата и истиот го применувале до 01.12.2010 година**, на начин што во Договорот за услови за дистрибуција на канали, вградиле две одредби и тоа:

одредба во членот 3 под наслов “Права” според која правото за дистрибуција на македонската верзија на каналите преку DVB-T телевизиски сервис на територијата на Република Македонија е ексклузивно право на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје, и

одредба во членот 12 под наслов „Локализација“ според која сопственоста на локализираната верзија останува на FOX INTERNATIONAL CHANNELS BULGARIA EOOD Софија, кој има право на пристап, користење и овластување на трета страна да ја користи локализираната верзија во или надвор од територијата на Република Македонија без надомест, без повреда на ексклузивитетот доделен на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје наспроти сите кабелски, IPTV и DTH оператори на територијата на Република Македонија, освен за IPTV услугата на Македонски Телеком АД Скопје,

со кои одредби договорните страни применувале различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што другите трговски партнери ги ставиле во понеповолна конкурентска позиција на пазарот на канали со филмска програма со македонски превод, кои се емитуваат на територијата на Република Македонија, со што **сториле прекршок**



од член 59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 7 став (1) точка 4) од истиот Закон.

Согласно член 59 став (1) точка 1) од Законот, КОП на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје и FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) со решение ќе им изрече глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во последната деловна година, изразена во апсолутен и номинален износ за која претпријатието или здружението на претпријатија има составена годишна сметка.

Во утврдувањето на износот на глобата, согласно член 64 од Законот, КОП ги зема во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на прекршокот и степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од прекршокот. КОП при одмерување на глобата, најпрво определува основен износ на глобата, а потоа истиот го прилагодува, земајќи ги во предвид олеснителните или отежнителните околности.

Согласно член 64 став (3) од Законот, основниот износ на глобата по правило изнесува најмногу до 30% од приходот на сторителот на прекршокот остварен од дејноста која се врши на релевантниот пазар на кој е сторен прекршокот во последната целосна деловна година во која сторителот на прекршокот учествувал во истиот. Вака определениот износ се множи со бројот на годините во кои траел прекршокот.

Дополнително, при одмерувањето на висината на глобата КОП се раководи и од Насоките за начинот на одмерувањето на глобата изречена согласно Законот за заштита на конкуренцијата. Согласно наведените насоки основниот износ на глобата претставува пропорција од вредноста на продажбите, во зависност од степенот на тежината на прекршокот, помножен со бројот на години за кои траел прекршокот. Степенот на тежината на прекршокот се определува за секој случај посебно, земајќи ги во предвид сите релевантни околности за тој случај.

Во предметниот случај, прекршокот траел 13 месеци.

При утврдувањето на висината на глобата, која треба да му се изрече на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје, КОП тргнува од висината на вкупниот надомест кој Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје го платил за набавка на спорните канали со македонски превод во годината во која траел прекршокот, односно во 2010 година, а кој надомест изнесува xxx денари.

При утврдувањето на висината на глобата, која треба да му се изрече на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD), КОП тргнува од висината на вкупните приходи кои ги остварил FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) во Република Македонија од дистрибуција на своите канали со превод на македонски јазик во годината во која траел прекршокот, односно во 2010 година, а кои приходи изнесуваат xxx БГН односно xxx евра или во денарска противвредност xxx денари.

Имајќи ги во предвид тежината на прекршокот, степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од прекршокот, КОП основниот износ на глобата го утврдува во висина од 13%, па оттука основниот износ на глобата која треба да му се изрече на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје изнесува xxx денари, додека основниот износ на глобата која треба да му се изрече на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) изнесува xxx денари.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Согласно член 64 став (5) од Законот, КОП како олеснителна околност го зема фактот дека прекршокот престанал пред да биде поведена прекршочната постапка од КОП, заради што КОП ја намалува глобата која треба да се изрече на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје и на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) соодветно.

Глобата која треба да се изрече на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје КОП ја намалува на износ од 1.493.000,00 денари, додека глобата која треба да се изрече на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) КОП ја намалува на 1.257.000,00 денари.

Вкупно остварените приходи на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје во 2015 година, како последна деловна година за која Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје има составена годишна сметка изнесуваат xxx денари.

Вкупно остварените приходи на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) во 2015 година, како последна деловна година за која FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) има составена годишна сметка изнесуваат xxx односно xxx евра или во денарска противвредност xxx денари.

Глобата од 1.493.000,00 денари претставува xxx% од вредноста на вкупниот годишен приход на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје остварен во 2015 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна сметка.

Глобата од 1.257.000,00 денари претставува xxx% од вредноста на вкупниот годишен приход на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) Бугарија остварен во 2015 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна сметка.

Врз основа на ваквата фактичка состојба, КОП утврди дека износот на глобата кој треба да се изрече на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје за сторен прекршок на член 59 став 1) точка 1) од Законот изнесува 1.493.000,00 денари, додека износот на глобата кој треба да се изрече на FOX Networks Group Bulgaria EOOD (поранешен FOX International Channels Bulgaria EOOD) за сторен прекршок на член 59 став 1) точка 1) од Законот изнесува 1.257.000,00 денари.

Заради сето горе наведено се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од осум (8) дена од денот на приемот на ова решение. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

Претседател
Чедомир Краљевски